

Врз основа на член 521 од Законот за трговските друштва и член 34 од Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово, со седиште на ул. Илинденска бр. 18-а, Тетово, ЕМБС 4057783 и ЕДБ 4028974115871 – пречистен текст на Статутот заведен во Друштвото под број 0101-453/1 од 15.09.2021 година, како и во согласност со одредбите од Планот за поделба на друштвото усвоен со одлука на управниот одбор за усвојување на план за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво од ден 08.02.2022 година, заведена во друштвото под архивски број 0202-43/1 од 08.02.2022 година и изготвен во форма на нотарски акт број ОДУ 57/2022 од ден 18.02.2022 година на нотар Нита Џафери-Исени од Тетово, Управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, на седницата одржана на ден 06.05.2022 година во Тетово, ја донесе следната:

О Д Л У К А

За утврдување на Список на вработени кои по поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово работниот однос ќе го продолжат во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово

Член 1

СЕ УТВРДУВА конечен Список на вработени кои по поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово работниот однос ќе го продолжат во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово, како што следи:

- 1. ТЕУТА ТХАЧИ**, со живеалиште во Тетово, на ул. Бане Стефаноски бр. 15, вработена во ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово на работно место администратор;
- 2. ХУРИЈЕ ХУНЕЛИ** од с. Мала Речица, ул. 188 бр. 52, Тетово, вработена во ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово на работно место чистач на простории;
- 3. ЕРЏАН СУЛЕЈМАНИ**, со живеалиште во Тетово, на ул. А. Јовановски-Журчин бр. 3, вработен во ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово на работно место шеф на обезбедување.

Член 2

Списокот на вработени да се достави до Собранието на акционери на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово заради негово конечно усвојување, во согласност со одредбите од Законот за трговските друштва, Статутот на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово и Планот за поделба.

Член 3

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Образложение

Од страна на надзорниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, донесена е одлука број 0203-35/1 од ден 04.02.2022 година, со која е дадено претходно одобрение и е задолжен управниот одбор на друштвото да пристапи кон преземање на дејствија за поделба на друштвото со издвојување со основање на ново трговско друштво, како и да донесе соодветен План за поделба.

Од страна на управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово, донесена е одлука за усвојување на план за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво од ден 08.02.2022 година, заведена во друштвото под архивски број 0202-43/1 од

08.02.2022 година. Воедно, изготвен е План за поделба на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово со издвојување со основање на ново трговско друштво во форма на нотарски акт број ОДУ 57/2022 од ден 18.02.2022 година на нотар Нита Џафери-Исени од Тетово.

Во Прилог 3 кон Планот за поделба е утврден Список на вработени кои по поделбата на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово работниот однос ќе го продолжат во новооснованото Друштво за производство, трговија и услуги КЕРРА ГРОУП ДООЕЛ Тетово, кој не беше предмет на измени заклучно со денот на донесување на оваа одлука. Следствено, Управниот одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово донесе одлука како во диспозитивиот. списокот на вработени кои работниот однос го продолжуваат во новооснованото друштво ќе биде предмет на конечно потврдување од страна на Собранието на акционери на Друштвото.

Управен одбор на ИНТЕРПРОМЕТ АД Тетово
Претседател,
Билал Лутфии
